



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 13 февруари 1985
Скопје
Број 3 Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

22.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Се прогласува Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година.

Број 08-319
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Со овој закон се регулира обезбедувањето на средствата за намирување на дел од обврските создадени по странските кредити со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, како и изворите, начинот и постапката за пресметување, уплата и користење на средства за намирување на овие обврски.

Намирувањето на обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ што не се регулираат со овој закон се врши меѓу основачот и банките и другите кредитори, а според постојните прописи.

Член 2

За намирување на обврските од член 1 став 1 на овој закон за 1985 година, во износ од 10,7 милијарди динари, се воведуваат дополнителни републички даноци во 1985, 1986 и 1987 година.

За разликата во временското покривање на динарската противвредност на пристигнатите обврски за 1985 година, Социјалистичка Република Македонија ќе се задолжи со кредит чие враќање се обезбедува со средства и изворите утврдени со овој закон.

Член 3

За намирување на обврските од член 2 став 1 на овој закон се воведуваат следниве даноци:

1) Дополнителен републички данок од доход на организациите на здружениот труд по стапка од 1%, освен обврзниците што данокот го плаќаат по следниве стапки, и тоа:

— по стапка од 4% — обврзниците од гранката 0702 — Трговија на големо, групата 07024 — Трговија на големо со нафтни деривати, гранката 0703 — Надворешна трговија, гранката 1103 — Услуги во областа на прометот, подгрупата 110303 — комерцијални работи во осигурувањето на функцијата на прометот на стоки и услуги;

— по стапка од 2,5% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, групите 01308 — Производство на растителни масла и масти, 01309 — Производство на други прехранбени производи, гранката 0702 — Трговија на големо, подгрупите 070222 — Сурова кожа, волна и слично, 070225 — Хемиски производи, бои и лакови, областа 11 — финансиски, технички и деловни услуги, освен гранката 1105 — Геолошки истражувања;

— по стапка од 1,5% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на руди на обоени метали, 0109 — Производство на обоени метали, 0110 — Преработка на обоени метали, 0118 — Производство на базни хемиски производи, 0127 — Производство на кожа и крзно; 0129 — Преработка на каучук; областа 07 — Трговија, освен групите и подгрупите 070222 — Сурова кожа, волна и слично, 070225 — Хемиски производи, бои и лакови, 07024 — Трговија на големо со нафтни деривати, 0703 — Надворешна трговија, областа 12 — Образование, наука, култура и информации, само подгрупата 120363 — Издајмување и дистрибуција на филмови;

— по стапка од 0,50% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0114 — Машиноградба, 0117 — Производство на електрични машини и апарати, 0120 — Производство на камен, чакал и песок, 0121 — Производство на градежен материјал, 0122 — Производство на режана граѓа и плочи, 0123 — Производство на финални производи од дрво; областа 06 — Сообраќај и врски, освен гранката 0601 — Железнички сообраќај; областа 08 — Угостителство и туризам, освен гранката 0802 — Туристичко посредување; областа 09 — Занаетчиство и лични услуги;

— по стапка од 0,10% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, подгрупата 010102 — Производство на термоелектричната енергија, гранката 0102 — Производство на јаглен, подгрупата 012691 — Производство на покривачи за под; областите 02 — Земјоделство и рибарство; 03 — Шумарство; 04 — Водостопанство; 05 — Градежништво; гранката 0601 — Железнички сообраќај; областите 10 — Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простории; 12 — Образование, наука, култура и информации, освен подгрупата 120363 — Издајмување и дистрибуција на филмови и областа 13 — Здравствена и социјална заштита.

2) Дополнителен републички данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на обврзниците што се обложуваат со данок по вистински доход, по стапка од 2%;

3) Дополнителен републички данок на приходи од имот, по стапка од 2% и

4) Данок на приходи од игри на среќа по стапка од 5%.

Член 4

За намирување на обврските од член 2 став 1 на овој закон од вкупните приходи од посебниот републички данок на промет во 1985, 1986 и 1987 година, се издвојува 15% на посебната републичка сметка од член 9 на овој закон.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на дополнителниот данок од доход на организациите на здружениот труд и на данокот на приход од игри на среќа ќе се врши според одредбите на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

Обврзникот на данокот на приходи од игри на среќа е приредувачот на игрите на среќа.

Основица за пресметувањето и плаќање на данок на приходи од игри на среќа претставува приходот од игри на среќа по одбивање на износот на средствата што се издвојува во фондот на добивките.

Член 6

Пресметувањето и плаќањето на дополнителниот данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност и на данокот на приходи од имот ќе се врши според одредбите на Законот за даноци на граѓаните.

Член 7

Пресметаниот износ на дополнителниот данок од доход на организациите на здружениот труд и на данокот на приходи од игри на среќа не влегува во основницата за пресметување на даноци, придонеси и други обврски од доходот.

Член 8

Дополнителните републички даноци од член 3 на овој закон се пресметуваат и уплатуваат од 1 јануари 1985 година.

Член 9

Средствата од членовите 3 и 4 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка — „Средства за намирување на обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци“.

Член 10

Работната организација во основање „ФЕНИ“, банките — кредитори и Основачот — Собранието на општина Кавадарци, договорно ќе ги утврдат:

— објектите и опремата на организационите единици што продолжуваат со работа самостојно или во состав на други организации на здружениот труд и нивната вредност;

— објектите и опремата што се пренесуваат на соодветните општествени правни лица во општина Кавадарци и нивната вредност и

— објектите и опремата што можат да се пренесат на други организации на здружениот труд и нивната вредност.

Износот на обврските за проектот „ФЕНИ“ од член 2 став 1 на овој закон ќе се намалува за износот на преземените обврски од страна на корисниците на објектите и опремата од став 1 на овој член.

До извршувањето на обврските утврдени во став 1 од овој член, средствата од член 9 на овој закон имаат карактер на бескаматен кредит што паѓа на товар на основачот.

Член 11

Обврските за отплата на странските кредити ќе се утврдат со годишните резолуции на Репуб-

ликата, а средствата за нивното намирување и начинот на користење — според годишната програма што ја донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Извршниот совет) по предлог на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, а по претходно мислење на Стопанската комора на Македонија.

Исплатите на средствата за намирување на обврските ќе го вршат банките кредитори согласно со овој закон и годишната програма од став 1 на овој член.

Стопанската банка — Здружена банка — Скопје секои шест месеци поднесува извештај до Републичкиот секретаријат за финансии за користење на овие средства.

Член 12

Надзор над извршувањето на овој закон врши Републичкиот секретаријат за финансии и Службата на општественото книговодство на Македонија.

Републичкиот секретаријат за финансии ќе му доставува шестмесечен извештај на Извршниот совет за користењето на средствата според овој закон, а Службата на општественото книговодство на Македонија — за законитото располагање со средствата за намените определени со овој закон.

Член 13

Извршниот совет ќе го известува Собранието на СР Македонија за спроведувањето на овој закон најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година.

Член 14

Постапувањето по обврските по основ на странските кредити што не се регулираат со овој закон ќе биде предмет на дополнително регулирање во согласност со Програмата за регулирање на финансиските обврски создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци.

Член 15

Републичкиот секретар за финансии по потреба ќе донесе поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

23.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година.

Број 08-338
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 9/78, 43/78, 38/81, 50/82 и 7/83), во член 9 се додава став 2 кој гласи:

„Стапката на даноците за доходот, приходите и имотот кои не се пријавени за оданочување е 100% повисока во однос на стапката за редовно пријавените приходи“.

Член 2

„Во член 41 став 1 точка 1 потточка а) пред зборот „рибизли“, се додава зборот „лозја“.

Член 3

Член 42 се менува и гласи:

„Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделството обврзниците од ридско-планинските подрачја на кои земјоделството им е единствено занимање кои постојано живеат на тие подрачја, го обработуваат земјиштето и од него остваруваат доход“.

Член 4

Во член 43 ставот 3 се брише.

Член 5

Во член 46 ставот 1 се менува и гласи:

„На обврзниците на данокот од земјоделство кои ќе вложат средства во економски згради и земјоделска опрема освен комбајн и расплоден материјал, им се врши намалување на обложениот данок до 80% во зависност од висината и времето на вложувањето.

Условите под кои се врши намалувањето и неговата висина ги пропишува собранието на општината“.

Член 6

Во член 47 ставот 1 се менува и гласи:

„Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделство обврзниците на кои земјоделството им е единствено занимање, а чиј катастарски приход не преминува 4.000 динари по член на домаќинство“.

Во став 2 зборот „Износите“ се заменува со зборот „Износот“, а зборот „зголемат“ се заменува со зборот „зголеми“.

Член 7

Членот 48 се брише.

Член 8

Во член 53 став 2 точката се заменува со заширка и се додаваат зборовите: „при што се земаат предвид и стапките на придонесот за здравствено и старосно осигурување што го плаќаат обврзниците на кои земјоделството им е единствено занимање“.

Член 9

Во член 65 ставот 2 се брише.

Член 10

Во член 66 став 1 точка 8) бројот „600“ се заменува со бројот „10.000“.

Во точка 9 зборовите: „освен на зградите и на деловните простории“ се бришат, а по бројот „10%“ се додаваат зборовите: „а за деловните простории 1%“.

Член 11

Во член 76 по ставот 2 се додава став 3 кој гласи:

„При пропишувањето на стапките од став 1 на овој член за обврзниците на кои вршењето на стопанската, односно професионалната дејност не им е основна дејност се земаат предвид и стапките на придонесот за здравствено и пензиско осигурување што ги плаќаат обврзниците на кои вршењето на дејноста им е основна дејност“.

Член 12

Во член 90 по став 1 се додава став 2 кој гласи:

„Не се плаќа данок од личен доход од авторски права за надоместокот од авторските права од иновации создадени надвор од работната организација, под услов обврзникот да ја продаде или да ја отстапи својата иновација на користење на домашна организација на здружениот труд или на работните луѓе кои со личен труд и сопствени средства самостојно вршат занаетчиска дејност“.

Член 13

Во член 99 став 1 бројот „2.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 14

Во член 113 се додава став 3 кој гласи:

„При пропишување на плаќање на данокот на имот по м² корисна површина согласно со член 112 став 2 од овој закон, општината е должна да го обезбеди принципот на прогресивност и различност во смисла на став 1 од овој член“.

Член 15

Во член 116 став 1 точка 6) зборот „сл.“ се брише и се додаваат зборовите: „старите згради во селските населби кои не одговараат на стандардните станбени потреби“.

Член 16

Член 117 се менува и гласи:

„Се ослободува од плаќање данок на имот сопственикот на семејна станбена зграда, односно стан до 45 м² корисна станбена површина под услов тој и членовите на неговото семејство да живеат во него и да немаат друга семејна станбена зграда односно стан во сопственост.

Под условите од став 1 на овој член сопственикот на семејна станбена зграда односно стан чија корисна станбена површина е поголема од 45 м², а чие семејство брои повеќе од два члена се ослободува од плаќање данок на имот за корисна станбена површина од 45 м² и за по 20 м² за третиот и секој натамошен член на семејството, но најмногу до 120 м²“.

Член 17

Членот 117-а се брише.

Член 18

Во член 124 став 2 зборовите: „втор наследен ред“ се заменуваат со зборовите: „било кој наследен ред“.

Во ставот 3 зборовите: „втор наследен ред“ се заменуваат со зборовите: „било кој наследен ред“, а на крајот на реченицата по зборот „станот“ се става заширка и се додаваат зборовите: „под услов да нема друг стан“.

Член 19

Во член 175 по зборот „камата“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По став 1 се додава став 2 кој гласи: „Каматата од став 1 на овој член изнесува во висина на соодветната камата на орочени средства што ја плаќа банката на штедните влогови за периодот за кој не е платен данокот“.

Член 20

Во член 237 став 1 бројот „1.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Во став 3 од овој член бројот „5.000“ се заменува со бројот „20.000“.

Член 21

По членот 246 се додава нов член 246-а кој гласи:

„Член 246-а

Наплатените парични казни за даночните прекршоци што ги изрекуваат органите за општес-

твени приходи се издвојуваат на посебна републичка сметка, како наменски средства за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи во општините и Републиката.

Користењето на средствата од став 1 на овој член се врши според програмата за унапредување на организацијата на органите за општествени приходи во општините и Републиката.

Програмата од став 2 на овој член ја донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, по претходно мислење на извршните совети и на собранијата на општините.

За реализација на програмата од ставовите 2 и 3 од овој член се грижи Републичкиот секретаријат за финансии“.

Член 22

Прописите за стапките на даноците за 1985 година ќе ги донесат општините и Републиката, најдоцна до 28 февруари 1985 година.

Роковите за извршување на облогот со даноците за 1985 година, се продолжуваат за два месеца од предвидените во член 152 од овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

24.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година.

Број 08-337
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82 и 38/83), член 3 се менува и гласи:

„Член 3

Републичкиот данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност се плаќа по следниве стапки:

1. За обврзниците на кои земјоделството им е основна дејност — 2%;

2. За обврзниците на кои земјоделството не им е основна дејност — 35%.

Републичкиот данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност од точка 2 на овој член им се отстапува како приход на: општините 70% и 30% на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Републичкиот данок на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следниве стапки:

Ако основницата на данокот изнесува		Се плаќа данок износ и стапка		На основницата над
до	40.000		+ 3%	
40.000 до	80.000	1.200	+ 4%	40.000
80.000 до	130.000	2.800	+ 5%	80.000
130.000 до	180.000	5.300	+ 6%	130.000
180.000 до	230.000	8.300	+ 7%	180.000
230.000 до	300.000	11.800	+ 9%	230.000
300.000 до	400.000	18.100	+ 12%	300.000
400.000 до	600.000	30.100	+ 50%	400.000
600.000 до	800.000	130.000	+ 60%	600.000
800.000 до	1.000.000	250.000	+ 70%	800.000
над	1.000.000	390.000	+ 80%	1.000.000

Обврзниците на данокот на вкупниот приход на граѓаните, кои покрај личните доходи од редовен работен однос, од самостојно вршење на земјоделска, стопанска и професионална дејност и од авторски права, оствариле приходи и од други извори, што подлежат на плаќање на данок по основ на вкупниот приход на граѓаните, плаќаат зголемен данок кој е сразмерен на процентот на учеството на дополнителните приходи во основницата за оданочување.

Зголемениот данок од став 2 на овој член може да изнесува најмногу до 80%“.

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Член 6

Приходите од данокот на вкупниот приход на граѓаните се издвојуваат на посебна републичка сметка, како наменски средства за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи во општините и Републиката.

Користењето на средствата од став 1 на овој член се врши според програмата за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи на општините и Републиката.

Програмата од став 2 на овој член ја донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, по претходно мислење од извршните совети на собранијата на општините.

За реализација на програмата од ставовите 2 и 3 од овој член се грижи Републичкиот секретаријат за финансии“.

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Член 7

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од работен однос работниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранка 01126, — производство на готови текстилни производи, група 01269 — производство на други текстилни производи, подгрупа 012691 — производство на прекривачи за под, од областа 05 — градежниш-

тво, од областа 12 — образование, наука, култура и информации, од областа 13 — здравствена и социјална заштита и работници од областа 14 — општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации, гранка 1401 — органи на општествено-политичките заедници, гранка 1404 — општествено-политички и општествени организации и здруженија на граѓани, група 14041 — општествено-политички организации, група 14042 — општествени организации, определени со Одлуката за единствена класификација на дејностите“.

Член 5

Одредбите од членот 2 на овој закон ќе се применуваат и на облогот на данокот на вкупниот приход на граѓаните за 1984 година, што ќе се изврши во 1985 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

25.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за работните односи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 31 јануари 1985 година.

Број 08-332

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77 и 3/83) член 76 се менува и гласи:

„Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот изнесува 60% од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на општината во претходното полугодие, но не повеќе од 60% од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходното полугодие“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

26.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година.

Број 08-331

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84 и 17/84), во член 7 во почетокот ред трети, стапката „1%“ се заменува со стапката „1,5%“.

Член 2

По член 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„Член 9-а

Надлежен орган за постапување по одредбите на член 19, 31 и 32 од Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 41/80, 25/81, 66/81, 28/83 и 20/84) по обврските утврдени со овој закон е Извршниот совет на Собранието на СРМ“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

27.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊЕТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година.

Број 08-333
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊЕТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 27/77), во член 8 став 1 алинеја 5, сврзникот „и“, се заменува со записка, а по зборот „туберкулозата“ се додаваат зборовите: „и Неделата на борба против ракот“.

Член 2

Во член 9 став 3 зборовите: „Републичкиот одбор на Црвениот крст“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Црвениот крст на Македонија“.

Член 3

Во член 10 во уводниот дел ред втори, сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборот „туберкулозата“, се додаваат зборовите: „и Неделата на борба против ракот“.

Во истиот член по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Висината и придонесот од став 1 точка 1 и 2 на овој член ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Собранието на Црвениот крст на Македонија“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

28.

Врз основа на член 398 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 2 од Законот за Советот на Републиката („Службен весник на СРМ“ број 47/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За членови на Советот на Републиката се избираат:

Ламбе Михајловски и
Мелко Антевски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-326
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

29.

Врз основа на член 162 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

Се разрешуваат од должноста член на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина членовите:

Томе Малевски,
Павлина Топукова и
Воислав Мачкиќ.

За членови на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се именуваат:

Драшко Лафчиски, инж. арх., член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за урбанизам и станбено-комунални прашања при Собранието на општината Центар — Скопје,

Слободанка Тасевска, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — Скопје и

Новак Марковски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-304
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

30.

Врз основа на член 42 од Законот за судските здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје се избира

Душан Давчев, постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-305
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

31.

Врз основа на член 35 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП

I

Се разрешува од должноста заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје

Бождар Станковиќ, поради исполнување условите за пензија, а разрешувањето се врши сметано од 31 декември 1984 година.

За заменици на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје се именуваат:

Соња Дескоска, досегашен заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје,

Гоко Николовски, досегашен заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје,

Благоја Алексов, дипломиран правник и Станка Видиминска, општински јавен обвинител во Делчево.

II

Се разрешува од должноста заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Битола

Александар Трајкоски, поради исполнување условите за пензија, а разрешувањето се врши сметано од 1 февруари 1985 година.

За заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Битола се именува м-р Драган Трпковски, општински јавен обвинител во Битола.

III

За заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Штип се именува

Димитар Ковачовски, општински јавен обвинител во Свети Николе.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-301

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

32.

Врз основа на член 35 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат од должноста заменици на јавниот обвинител во Јавното обвинителство на Македонија

Михајло Маневски, поради избор во друг орган, а разрешувањето се врши со важност од 26 септември 1984 година,

Заре Лазаревски, поради исполнување условите за пензија и

Богосав Никодијевиќ, поради исполнување условите за пензија, а разрешувањето се врши со важност од 1 февруари 1985 година.

За заменици на јавниот обвинител на Македонија се именуваат:

Методија Петров, заменик на окружниот јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје и

Саид Саид, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-306

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Ката Лахтова, с. р.

33.

Врз основа на член 92 точка 3, а во врска со член 142 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател и членови на Комисијата за деловнички прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

— за претседател:

Дрита Карахасан-Бошковска, потпретседател на Собранието на СР Македонија,

— за членови:

Горѓи Пили, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, Оливера Сугареска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија,

Трајче Димески, делегат на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

Бранкица Арсениевска-Темелкоска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

Васил Каширски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија,

Васил Ангов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија,

Крсте Нелковски, претседател на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија,

д-р Филип Лазарески, секретар на Собранието на СР Македонија,

Томе Стефовски, секретар на Извршниот совет на СР Македонија,

Радослав Славески, член на Претседателството на РК ССРМ,

Живко Тодоровски, секретар на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија и

Елена Ставрева, виши советник во Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-300

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Ката Лахтова, с. р.

клучни возила, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта на седницата одржана на 12 декември 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-316
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

39.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи, што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд Музеј на Македонија, на референдумот одржан на 25 јуни 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-317
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

40.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН, ОДНОСНО ДИРЕКТОР НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За членови на Комисијата за избор на декан на Електро-техничкиот факултет во Скопје се именуваат:

Цане Мојановски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Атанас Тренчевски, секретар на Извршниот совет на Собранието на општина Карпош — Скопје.

За членови на Комисијата за избор на директор на РО Универзитетски центар за математичко-технички науки во Скопје се именуваат:

Зоран Зеленаковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
м-р Горѓи Стрезовски, заменик на меѓуопштинскиот општествен правобранител на самоуправањето — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-308
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

41.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за избор на колегијален рабоводен орган на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки се именуваат:

Венцислав Гакев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на лабораторија во РО „Жито Лукс“ — Скопје и

Мируша Еленовска, судија на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-312
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

42.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје се именуваат:

Слободан Шајновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Неде Танески, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-311
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

43.

Врз основа на член 20 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ број 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА РО СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ И ВО НЕГОВИТЕ ООЗТ „ИСХРАНА“ И „СМЕСТУВАЊЕ“

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во органот на управувањето на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје и во неговите ООЗТ „Исхрана“ и „Сместување“, поради истек на времето за кое се именуваат:

а) Бранкица Арсениевска-Темелковска, во Советот на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје,

б) Фадил Трпчевски, во Советот на ООЗТ „Исхрана“ Скопје и

в) Драган Николовски, во Советот на ООЗТ „Сместување“ — Скопје.

За претставници на општествената заедница во органот на управувањето на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје и во неговите ООЗТ „Исхрана“ и „Сместување“ се именуваат:

а) Никола Попов, член на Советот на Републиката, во Советот на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје,

б) Драган Петревски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ општина Центар — Скопје во Советот на ООЗТ „Исхрана“ — Скопје,

в) Стефанка Златановска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје во Советот на ООЗТ „Сместување“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-310
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

44.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки во Скопје, поради ограничување на бројот на претставниците на општествената заедница во овој Совет:

Петар Илиевски,
Киро Стаменков,
Лазар Неделковски и
Милован Петрушевски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки во Скопје се именуваат:

д-р Тодор Ановски, вработен во Центарот за испитување на радиоизотопи во стопанството во Скопје,

Даница Фидановска, вработена во Стопанската комора на Македонија,

Васил Саров, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје, и

Јордан Ристевски, градежен инженер, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Карпош — Скопје, вработен во ГРО „Гранит“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-299
31 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

45.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ се именуваат:

а) за претседател

Славка Фиданова, универзитетски професор

б) за членови:

Ванчо Андонов, директор на Уредот за документација на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

д-р Крсте Битоски, научен советник во Институтот за национална историја — Скопје,

д-р Воислав Кушевски, редовен професор на Филозофскиот факултет — Скопје,

Трајко Зајковски, советник во Архивот на Македонија — Скопје,

д-р Лазо Каровски, вработен во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“,

Димче Савевски, член на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

д-р Горги Сталев, професор на Филолошкиот факултет — Скопје,

д-р Луѓан Старова, вонреден професор на Филолошкиот факултет — Скопје,

академик д-р Александар Христов, пензионер Скопје и

Ванѓа Чашуле, публицист.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-313

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

46.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“

За членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ се именуваат:

Томислав Димишковски, член на Претседателството на Конференцијата на „Партизан на Македонија“ — Скопје,

Ристо Јанев, претседател на Сојузот на организациите за физичка култура од Титов Велес,

Љубица Кузмановска, претседател на Секцијата за физичка култура на ОК на ССРМ — Куманово,

Афрдита Мимидиновска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Саво Миронски, член на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија,

Аце Коцевски, член на Претседателството на Републиката конференција на ССММ,

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Рада Армуш, кошаркарка на КК „Студент“ — Скопје,

Горан Србиновски, одбојкар на ОК „Вардар“ — Скопје и член на Државната репрезентација на Југославија,

Сотир Костов, секретар на РК на СССР
Гоце Сипковски, спортски новинар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-309

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

47.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84 и 17/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 8/84, 14/84, 25/84, 34/84 и 42/84), во делот VI-а став 2 износот „5,00“ се заменува со износот „4,00“.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 30 декември 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-314

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

48.

Врз основа на член 68 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНА СТАРОСНА, ОДНОСНО СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

I

За особени заслуги во револуционерната, научната и културната дејност на осигурениците, одлучно на членовите на нивните семејства им се определува исклучителна пензија на:

1. Александар Стефановски, артист во пензија од Битола во висина од 25.000 динари;
2. Нада Гешоска, артист во пензија од Скопје во висина од 25.000 динари;
3. Оливера Јашар — Настевска, член на МАНУ од Скопје во висина од 34.130 динари;
4. Борко Лазески, академски сликар во пензија од Скопје во висина од 25.000 динари;
5. На корисникот на семејната пензија на покојниот Дарко Дамески во висина од 70% од просечниот личен доход во Републиката помножен со коефициентот 2,20, односно 20.209 динари;
6. Илија Милчин, артист во пензија од Скопје во висина од 28.879 динари;
7. Ѓорѓи Филиповски, член на МАНУ од Скопје во висина од 34.130 динари;
8. Вангел Ајановски — Оче, пензионер од Скопје во висина од 30.192 динари;
9. Тодорка Кондова-Зафировска, артист во пензија од Скопје во висина од 28.879 динари и
10. Александар Протоггер, артист од Штип во висина од 25.000 динари.

II

Исплатата на пензиите според оваа одлука тече од 1 ноември 1984 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-318

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

49.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегатите и делегатите во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и Заклучокот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од 31 јануари 1985 година донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската изборна единица — Собранието на општината Ресен.

II

Дополнителните избори за избор на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од Собранието на општината Ресен ќе се одржат на 26 март 1985 година.

Дополнителните избори да се извршат според новата листа на кандидати.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 15 февруари 1985 година.

За спроведување на ова решение се грижат Општинската изборна комисија во Ресен и Републичката изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-334

4 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

50.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84 и 17/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1985 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат поблиски намени за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година, во износ од 4.200 милиони динари и се определуваат критериумите и условите за нивното користење.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за:

- премии за пченица, 'рж, сончоглед, маслодајна репка, соја, шеќерна репка и млеко, во износ до 815 милиони динари;
- учество во финансирањето на некои активности за поттикнување на производството на млеко и месо, во износ до 166 милиони динари;
- регрес на цената на минерални ѓубрива, во износ до 380 милиони динари;
- компензација на цената на пченица, 'рж и брашно, во износ до 659,5 милиони динари;
- покривање на курсни разлики за увоз на пченица по ссс кредит за 1982/83 година, во износ до 543,4 милиони динари;
- покривање на курсни разлики за увоз на сурово масло за јадење по ссс кредити за 1982/83 година, во износ до 227,6 милиони динари;
- покривање на курсни разлики за увоз на сурово масло за јадење за 1983/84 година, во износ до 397,3 милиони динари;
- покривање на курсни разлики за увоз на пченица во 1982 година, во износ до 461,2 милиони динари;

— интервенции од републичките и општинските стоковни резерви за масло за јадење, во износ до 50 милиони динари;

— надоместок на дел од каматата по кредитите во земјоделството, во износ до 500 милиони динари.

III

Средствата од дел II алинеја 1 на оваа програма ќе се користат и тоа:

1. За премија на пченица и 'рж:

— на организациите на здружениот труд од територијата на СР Македонија што вршат откуп и преработка на пченица и 'рж им се исплатува премија, надоместок на трошоци за комбајнирање и употреба на комплексни минерални ѓубрива, за купените количества пченица и 'рж во 1985 година, во износ од 3,00 дин/кг,

— на организацијата на здружениот труд ѝ се исплатува премија од став 1 на оваа точка, доколку и таа исплатила на производителите од своите средства по 2,00 дин/кг на име надоместок за комбајнирање,

— за премија од став 1 на оваа точка ќе се користи износ од 480 милиони динари.

2. За премија на сончоглед, маслодајна репка и соја:

— на организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење на територијата на СР Македонија им се исплатува премија за откупените количества сончоглед, маслодајна репка и соја во износ од 2,00 дин/кг. Премијата ѝ се исплатува на организацијата доколку и таа од своите средства исплатила по 1,00 дин/кг,

— за премијата од оваа точка ќе се користи износ до 80 милиони динари.

3. За премија на шеќерна репка:

— на организацијата на здружениот труд што се занимава со производство на шеќер на територијата на СР Македонија ѝ се исплатува премија за откупените количества шеќерна репка во износ од 0,40 дин/кг, доколку и организацијата од своите средства исплатила по 0,15 дин/кг,

— за премијата од оваа точка ќе се користи износ до 60 милиони динари.

4. За премија на млеко:

— за кравјо и овчо млеко произведено од организациите на здружениот труд и од земјоделските задруги или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, се исплатува премија во износ од 3,00 динари по литар продадено млеко на организација на здружениот труд,

— премијата од став 1 на оваа точка се исплатува и за кравјо и овчо млеко кое корисниците на премијата ќе го преработат сами или во кооперација или ќе го продадат на непосредните потрошувачи,

— премијата од ставовите 1 и 2 на оваа точка ќе се остварува доколку општината одобрува премија најмалку 2,00 динари по литар млеко,

— за премијата од оваа точка ќе се користи износ до 195 милиони динари.

IV

Средствата од дел II алинеја 2 од оваа програма ќе се користат за учество во финансирањето на активностите за производство на млеко и месо, и тоа:

1. Говедарство — во износ до 130 милиони динари:

Намена	Грла	Учес. дин./грло
а) за зголемен број крави и стелни јуници од благородни раси-купени или од сопствено производство на стелни јуници и тоа:		
— во општествениот сектор	800	70.000
— во индивидуалниот сектор	1.400	40.000
б) производство на женски телиња во општествениот сектор за приплод	1.000	10.000
в) за производство и набавка на приплодни бикови од благородна раса	50	130.000
г) субвенционирање на одгледувањето на матично стадо крави од оберталска раса	50	30.000
2. Овчарство — во износ до	8.425.000	динари:

Намена	Грла	Учес. дин./грло
а) за производство на чисторасни овци за потребите на репроцентрите и за вештачко осеменување на овци во индивидуалниот сектор	40	60.000
б) за вештачко осеменување на овци во индивидуалниот сектор и за производство на овни мелиоратори за природен припуст:		
— вештачко осеменување во сезоната на мркањето на овците	8.500	250
— вештачко осеменување со насочувања на процесот на размножување надвор од сезоната на мркање	1.000	400
— производство на овни мелиоратори за потребите на индивидуалниот сектор	500	7.000

3. За развој на производството на млеко во подрачјето на Макпроектот II (Мариово, Дебарца, Малесија, со Долни Дримкол и Жупа) — во износ од 9 милиони динари.

4. За изградба на собирали станици за откуп на млеко и мандри за преработка на млеко — за 10 станици по 500.000 динари или вкупно 5 милиони динари.

5. За финансирање на службата за селекција и матично книговодство во говедарството и овчарството во индивидуалниот сектор — до 3 милиони динари.

6. За финансирање на производството на семе од граминаеи и легуминози за создавање на вештачки ливади, како и за производствено-демонстративни опити за создавање на вештачки ливади на општествени површини — до 9 милиони динари.

7. За други трошоци (манипулативни, банкарски, трошоци, трошоци за контрола во спроведувањето на оваа програма и други недоволно предвидени намени) — до 1.575.000 динари.

V

Средствата од дел II алинеја 3 од Програмата ќе се користат за регрес за вештачки ѓубрива, согласно со Општествениот договор за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користење на тие средства.

VI

Средствата од дел II алинеја 4 од оваа програма ќе се користат за компензација на цената на пченица, 'рж и брашно и тоа:

— на организациите на здружениот труд што вршат откуп и преработка на пченица и 'рж на територијата на СР Македонија — за купените количества пченица и 'рж од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, во износ од 2,00 дин/кг и

— на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија — за купените количества брашно тип „500“ и „850“ од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, во износ од 2,50 дин/кг.

До промената на цената на брашното и доколку во новата цена не се опфатени компензационите ефекти што важеа на 31 декември 1984 година, ќе се исплатува компензација и тоа:

— на организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на брашно на територијата на СР Македонија — за продадените количества брашно од сопствено производство, во износ од 5 дин/кг и

— на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб — за купените количества брашно од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, во износ од 5 дин/кг.

Компензацијата од ставовите 1 и 2 на овој дел, ќе се исплатува за количествата на пченица, 'рж и брашно што се користени за потребите на Републиката.

Компензацијата од став 1 од оваа точка ја остварува организацијата, која при купувањето исплатила на име премиија 2,00 дин/кг за пченица и 'рж, односно 2,50 дин/кг за брашно.

Компензација според став 1 од оваа точка ќе се исплатува и на купените количества пченица, 'рж и брашно за потребите на републичките стокковни резерви.

VII

Средствата од дел II алинеи 5, 6, 7 и 8 од оваа програма ќе се користат од организациите на здружениот труд што вршат преработка на пченица и сурово масло за јадење, односно Југобанка — Основна банка — Скопје за покривање на курсните разлики во 1985 година по кредитите за увезените количества пченица и сурово масло за јадење во периодот од 1982 до 1984 година.

VIII

Средствата од дел II алинеја 9 на оваа програма ќе ги користи Дирекцијата за републички стокковни резерви.

IX

Средствата од дел II алинеја 10 од оваа програма ќе се користат за давање надоместок на дел од каматата по кредитите во земјоделството според условите и постапката пропишани со Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во период од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 31/81 и 13/84) и тоа по кредитите:

1) за намените според Општествениот договор на позабрзан развој на подрачјата на ридско-планинските реони и граничниот појас во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година;

2) за развој на сточарството според Програмата за создавање резерви во месо за жив добиток во СР Македонија;

3) за намените утврдени со Спогодбата за насочување на средствата од нето-приливот на штедните влогови за кредитирање на инвестиции во индивидуалното земјоделство и

4) за изградба на нови и за довршување на започнатите хидромелиоративни системи и мали акумулации.

X

Начинот на користењето на средствата според оваа програма ќе го уреди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

XI

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија може да го менува распоредот на средствата од оваа програма во рамките на утврдените намени и во висина на распределените средства по намени.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08—320

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

51.

Врз основа на член 318 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

ПРОГРАМА

НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ СОЗДАДЕНИ СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

I

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ СОЗДАДЕНИ СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“

Тргувајќи од заклучоците на Собранието на СРМ за проектот „ФЕНИ“ од 8 мај и 18 декември 1984 година донесени врз широка демократска расправа во Републиката, ставовите на делегациите и делегатите во самоуправните организации и заедници, општествено-политичките организации, собранијата на општините и другите органи и организации по Анализата за производствените можности, пазарните услови и финансиските ефекти на проектот „ФЕНИ“, Собранието на СРМ констатира:

— активизациониот период за изградбата на „ФЕНИ“ е значително подолг од утврдениот за активирање на објектот. Во текот на градбата вршени се крупни и суштествени промени од техничко-технолошки аспект, што неповолно влијае врз должината на активизациониот период и врз пресметковната вредност на објектот. Набавена е опрема за јамска експлоатација која би се користела после десетина години на работа; несоодветен е ефектот на Рудникот во однос на ангажираните средства согласно со проектот; изменета е концепцијата за транспортот на рудата; капацитетот на изградените печки е предимензиониран; нерелеантно е зголемуван капацитетот на Топилницата заради покажување на рентабилитетот и оправдување на пречекорувањата на инвестициите; изградената претконцентрација и сепарација во условите на „ФЕНИ“ се непотребни;

— нормативите за потрошок на електричната енергија и другите енергетски горива дадени со проектот и досегашното искуство од нивното остварување, покажуваат енормно високи разлики што упатува на нивно необјективно прикажување при носењето на кредитната одлука;

— остварена е многу неповолна структура на инвестиционите вложувања во кои основачките вложувања учествуваат со 40,4⁰/₀;

— не постојат услови за економично и рентабилно работење на „ФЕНИ“ за периодот од 20 години, а во првите пет години ќе покаже загуба од супстанца, што е спротивно на програмските определби и одлуки со кои се одобрувани финансиски средства за изградба на овој објект;

— комплексот „ФЕНИ“ во целина нема ни финансиско ни економско оправдување бидејќи резултатите од финансиско-економската анализа на инвестиционите критериуми се негативни, покажуваат дека нема да се постигне потреба на рентабилност и ликвидност и дека значително би биле поголеми загубите доколку „ФЕНИ“ продолжи со производство отколку ако тој не работи;

— дополнителните истражувања укажуваат дека не постојат релевантни показатели ни можности за реактивирање на производството на никел, дури ни во форма на експортно-доработни работи за подолг временски период.

Имајќи ја предвид сложеноста на прашањето за регулирање на финансиските обврски создадени со реализација на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци што има мошне неповолни последици врз тековите на општествената репродукција и бара дополнителни напрегања и одрекувања на здружениот труд и на сите работни луѓе и граѓани, во наредниот период се налага потребата од преземање на низа мерки и активности за намиравање на создадените обврски.

II

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИНАРСКИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“

Врз основа на податоците на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје и Југобанка — Основна банка — Скопје (Банки), обврските на проектот „ФЕНИ“ на крајот на 1984 година спрема банките — кредитори на овој проект, изнесуваат околу:

1. По основ на кредити од средствата на ФНИП	6.385	мил. динари
2. Кредит од средствата на ОПЗ што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија	2.623	“
3. Кредит од сопствени средства на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје	1.161	“
4. Кредит од сопствени средства на Југобанка — Основна банка — Скопје	1.055	“

ВКУПНО: 11.224 мил. динари

Покрај динарските кредити за проектот „ФЕНИ“ се користени и странски кредити и тоа:

I. Кредити гарантирани од Стопанска банка 80⁰/₀ и Југобанка 20⁰/₀

а) со супер-гаранција на Народна банка на Југославија 68,2 мил. САД долари

б) без супер-гаранција на Народната банка на Југославија 70,2 „ „ „

II. Кредити гарантирани само од Стопанска банка 139,8 „ „ „

III. Кредити гарантирани само од Југобанка 16,8 „ „ „

ВКУПНО: 295,0 мил. САД долари

До крајот на 1984 година од страна на двете банки, платени се 37,4 милиони САД долари со соодветна камата, така што за наредните години остануваат за плаќање околу 257,4 милиони САД долари и камата во износ од 180,0 милиони САД долари или вкупно 437,4 милиони САД долари.

Динарските и девизните обврски за проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, посебно за главницата и каматите, изнесени се во амортизационите планови за динарските и девизните обврски.

Обврските што пристигнуваат за плаќање во 1985 година по основ на кредити од домашни извори на средства, изнесуваат:

1. По основ на кредити од средствата на фонд за неразвиените подрачја	707,7	мил. динари
2. Кредити од средствата на општествено-политичките заедници што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија	439,3	„ „
3. Кредити од сопствени средства на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје	246,0	„ „
4. Кредити од сопствени средства на Југобанка — Основна банка — Скопје	321,4	„ „

ВКУПНО: 1.714,2 мил. динари

Обврските по странските кредити во 1985 година изнесуваат 72,8 милиони САД долари. Пресметани по просечен курс од 260 динари за долар, што се очекува во 1985 година, изнесуваат 18.928 милиони динари.

Со репрограмирањето обврските по странските кредити за 1985 година ќе изнесуваат 41,1 милиони САД долари или 10,7 милијарди динари.

Вкупните динарски обврски за 1985 година изнесуваат 20.642,2 милиони динари.

Вака утврдените динарски обврски што пристигнуваат за плаќање во 1985 година, не земајќи ги предвид средствата што банките за сметка на „ФЕНИ“ ги платиле до крајот на 1984 година од свои средства, произлегува дека тие ќе изнесуваат:

— 3,8⁰/₀ од планираниот општествен производ на вкупното стопанство во Републиката;

— 6,0⁰/₀ во остварениот доход на организациите на здружениот труд без делот од доход за работни заедници;

— 51,9⁰/₀ од средствата за акумулација на основните организации на здружениот труд од стопанството или.

— 77% од средствата за проширување на материјалната основа на трудот на основните организации од стопанството;

— 31,7% во амортизацијата на основните организации на здружениот труд од стопанството;

— 19,7% во средствата за репродукцијата на основните организации на здружениот труд од стопанството.

III

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА СОЗДАДЕНИТЕ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“

Собранието на СР Македонија ги утврди следниве мерки и активности за намирување на создадените обврски за проектот „ФЕНИ“:

1. Обврските создадени во рамките на реализацијата на проектот „ФЕНИ“, по основ на вложувањата за пошироко комунално уредување на земјиштето, инфраструктурни објекти, станбени објекти и објекти од општествен стандард, паѓаат на товар на основачот.

За таа цел основачот ќе преземе мерки и активности за регулирање на одделни обврски со банки и ќе го согледа влијанието на овие обврски врз општествено-економскиот развој на општината.

2. Обврските по кредитите од банкарски извори на средства, како и должничко-доверителските односи се разрешуваат според постојните прописи.

Платените обврски од страна на банките по основ на домашни и странски кредити, заклучно со 31 декември 1984 година, ќе се регулираат по пат на самоуправно спогодување на комитентите на банките. Доколку со самоуправното спогодување не се обезбеди намирување на обврските, банките ќе предложат дополнителни решенија.

Банките ќе го информираат Собранието на СР Македонија за оваа постапка, најдоцна шест месеци од донесувањето на оваа програма.

3. Обврските по кредитите од средствата на Фондот за неразвиените подрачја ќе се намируваат на тој начин што ќе се пренесат на организациите на здружениот труд што ќе продолжат со работа како новоосновани, самостојни или во состав на некоја друга организација на здружениот труд, како и за средствата што се пренесуваат на други општествени-правни лица.

Регулирањето на овие обврски ќе се обезбедува со годишните планови на организациите на здружениот труд, а врз основа на амортизациониот план.

Во 1985 година обврските по овој основ, до конституирањето на организациите — носители на обврските од став 1 на оваа точка ќе се намируваат, а намирувањето на обврските ќе се изврши од страна на деловните банки за сметка на овие организации.

4. Обврските што достасуваат за плаќање во 1985 година по основ на кредитите од средствата на општествено-политичките заедници што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија, се ставаат во мирување и на истите не се пресметува камата. Ваквото решение ќе се обезбеди со одлуки што ќе ги донесе Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Со планот за општествено-економскиот развој на Републиката за периодот од 1986 до 1990 година, во согласност со оваа програма ќе се утврдуваат основите на политиката за враќање на овие средства.

5. За средствата за кои се издадени супер-гаранции и гаранции од Народната банка на Југославија ќе се покрене постапка кај надлежните органи на Федерацијата за регулирање на овој дел од односите, односно обврските што се создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“.

Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да ги проучи можностите и ефектите од исклучување на обврските создадени со реализација на проектот „ФЕНИ“ по основ на странските кредити од вкупниот проект за ретрограмирање на обврските на земјата кон странство.

6. Врз основа на показателите и на предлогот од деловните банки, а по претходно прибавено мислење на Стопанската комора на Македонија, Извршниот совет во текот на 1985 година ќе му предложи на Собранието на СР Македонија решение за обезбедување на средства и намирување на обврските создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“ по основ на странските кредити.

Имајќи ги предвид определбите за приоритетно враќање на долговите спрема странските доверители, за покривање на обврските што пристигнуваат за плаќање во 1985 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе предложи закон за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци.

Динарските средства за откуп на 41,1 милиони САД долари, според просечен годишен курс на динарот во 1985 година од 260 динари, изнесуваат 10,7 милијарди динари. Овие средства ќе се обезбедат врз солидарна основа од стопанството и граѓаните со воведување на дополнителни даноци и тоа:

- од дополнителниот републички данок од доход на организациите на здружениот труд, по просечна стапка од 1,2%, со годишен ефект од 3.630 мил. динари
- од дополнителниот републички данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на обврзници што се облагаат по вистински доход, по стапка од 2%, со 35 „ „
- од дополнителниот републички данок на приход од имот, по стапка од 2%, со годишен ефект од 15 „ „
- данок на приход од игри на среќа, по одбивање на износот за Фондот на добивките, по стапка од 5%, со годишен ефект од 70 „ „
- насочување 15% од посебниот републички данок на промет на производи, со годишен ефект од 650 „ „

ВКУПНО: 4.400 мил. динари

Со предложените решенија во 1985 година, ќе се формираат средства од околу 4,4 милијарди динари. Тоа значи дека со овој зафат динарските средства за откуп на девизите во 1985 година се 2,4 пати помали во однос на потребните средства.

Тоа значи дека дополнителните даноци што би се вовеле со Законот, би се плаќале, во 1985, 1986 и 1987 година и сите тие средства би се насочиле за намирување на обврските по странските кредити што пристигнуваат за плаќање во 1985 година. Временското премостување на проблемот од недостиг на средства во 1985 година ќе се разрешува преку користење на кредит во оваа година и истиот би се враќал од средствата што ќе се добијат од воведувањето на дополнителните даноци.

IV

ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За спроведување на оваа програма, Собранието на СР Македонија го задолжува Извршниот совет:

1) да предложи донесување на закон за обезбедување средства за намирување на дел од об-

врските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци по основ на странските кредити што пристигнуваат во 1985 година

2) да покрене иницијатива за исклучување од репрограмирање на обврските на „ФЕНИ“ по странските кредити коишто пристигнуваат во 1985 година и истовремено задолжување на СР Македонија со кредит за обезбедување на динарската противвредност за намирување на оваа девизна обврска

3) да донесе одлука за намирување на средствата на општествено-политичките заедници што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија во 1985 година

4) Со планот за општествено-економскиот развој на Републиката во периодот од 1986 до 1990 година да ги предложи основите на политиката за намирување на обврските создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“ чие покривање не се обезбедува со оваа програма и да го предложи начинот на нивното обезбедување и намирување

5) Во соработка со надлежните органи на Федерацијата да ги разгледа и утврди можностите за соодветно регулирање, односно намирување на дел од обврските создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“, а кои ја надминуваат економската моќ на стопанството на СР Македонија, низ инструментите и економската политика на земјата

6) Собранието на СР Македонија укажува на потребата Собранието на општина Кавадарци, во спроведувањето на Заклучоците на Собранието на СР Македонија во врска со проектот „ФЕНИ“, што непосредно го обврзуваат, своите мерки и активности да ги сообрази со обврските што произлегуваат од оваа програма

V

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-345

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

52.

Тргувајќи од целите и задачите во областа на вработеноста и вработувањето утврдени со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на СР Македонија во 1985 година, Долгорочната програма за економска стабилизација, ставовите и насоките утврдени во документите на ЦК СКЈ и ЦК СКМ, Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 31 јануари 1985 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО 1985 ГОДИНА

Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, како основна цел во областа на вработувањето го постави активирањето на работоспособното население преку создавање услови за вработување на очекуваниот пораст на работоспособното население, посебно на

лицата кои бараат вработување а завршиле одреден степен на образование, како и прифаќање на работниците што се враќаат од привремена работа во странство.

Тргувајќи од вака утврдените развојни насоки и врз основа на определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација, Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на СР Македонија во 1985 година, предвидува пораст на вработеноста во општествениот сектор со стапка од 3% вкупно вработување на околу 24,0 илјади нови работници со што вкупната вработеност во Републиката ќе достигне ниво од околу 518,0 илјади работници, од кои во општествениот сектор околу 495,0 илјади.

За остварување на предвидената вработеност е утврдена политика со која треба да се обезбеди:

— создавање услови за натамошен пораст на продуктивно вработување и за запирање на пораст на невработеноста преку динамизирање на стопанскиот растеж и проширување на материјалната основа на трудот, зголемено ангажирање на средствата на граѓаните, особено во земјоделството и малото стопанство, како и замена по основ на пензионирање и друг природен одлив;

— воведување на работа во повеќе смени, скратување на работното време на работни места со посебни услови на работа и вработување на приврзаници;

— забавување на приливот на земјоделско население од село во град, особено со ангажирање на работоспособното население во земјоделството, како и подобрување на условите за живот и работа во помалите населени места.

II. МОЖНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Можностите за остварување на утврдените задачи со Резолуцијата се засноваат на:

— побрзо завршување и активирање на започнатите инвестициони капацитети, како и проширување на постојните;

— приоритетно насочување на средствата за инвестиции во изградба на објекти кои придонесуваат за поусpesно користење на расположливите потенцијали;

— зголемување на продуктивно вработување; — целосно искористување на постојните капацитети, работното време, особено воведувањето на работа на повеќе смени и скратување на работното време на работните места со посебни услови на работа;

— подобра организација на работата, намалување на вработените во администрацијата, неоправданата прекувремена работа и други видови на дополнителна работа;

— подобро користење на потенцијалите во земјоделството;

— позабрзан развој на малото стопанство;

— зголемено ангажирање на банкарските и другите финансиски организации во прибирањето на средствата од населението, посебно на работниците на привремена работа во странство и нивното насочување во проширување на материјалната основа на здружениот труд;

— преземање на други мерки од кредитната политика и здружувањето на средствата кои придонесуваат за поголемо вработување на населението, посебно на работниците на привремена работа во странство и нивното насочување во проширување на материјалната основа на здружениот труд и

— преземање на други мерки од кредитната политика и здружувањето на средствата кои придонесуваат за поголемо вработување на населението, особено во неразвиените подрачја.

III. ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР

Вработеноста во општествениот сектор во 1985 година ќе достигне ниво од околу 495,0 илјади работници, односно ќе се зголеми за околу 15,0 илјади нови работници, во споредба со 1984 година. Врз основа на замена (пензионирање и друг одлив) ќе се вработат уште 8,0 илјади работници, така што вкупниот број на нововработени работници во 1985 година ќе изнесува околу 23,0 илјади работници.

1. Вработување во стопанството

Бројот на вработените во стопанството ќе го достигне нивото просечно од околу 412,0 илјади работници и ќе расте со стапка од 3,5%. Вкупно ќе се вработат 20,6 илјади работници, од кои околу 14,0 илјади врз основа на пораст на вработеноста и 6,6 илјади врз основа на замена.

Со оглед на стеснетите можности за активирање на работоспособното население во општествениот сектор на стопанството, пред сè, поради позначајното реално намалување на инвестициите во претходните години вработувањето во овој сектор ќе се остварува првенствено преку:

— зголемување на степенот на користење на постојните капацитети, воведување на работа во повеќе смени, особено во организациите на здружениот труд кои користат или можат да користат домашни сировини и за чии производи и услуги постои потреба на домашниот и странскиот пазар (текстилна индустрија, индустрија за кожи и обувки, прехранбена индустрија, дрвна индустрија и дејностите од комплексот на опремата и трајни потрошни добра).

Со зголемувањето на степенот на искористеност на капацитетите со воведување на работа во повеќе смени во гранките каде што за тоа постојат сировински и пазарни услови само за 3 процентни поени се оценува дека би можеле да се создадат услови за вработување на околу 2.000 работници. Оваа процена се заснова на фактот дека просечниот степен на искористување на капацитетите искажани преку сменската работа во областа на индустријата и рударството (состојба 1981 година) изнесува 46,4% (вкупен број на вработени према бројот на вработени во втора и трета смена) што укажува на тоа дека постојат значајни резерви во користењето на индустриските капацитети;

— скратување на работното време на работни места со посебни услови за работа со што може да се придонесе во создавањето услови за зголемување на продуктивноста на трудот, повисок степен на заштита при работа на работниците, рационално користење на работното време и зголемување на вработување. Се проценува дека со доследната примена на законските прописи по овој основ може да се создадат услови за вработување на околу 2.000 работници. Податоците покажуваат дека во 12 индустриски гранки* кои имаат дво-сменско и трисменско работење се забележани изразито натпросечни часови на боледување по работник, при што користењето на работното време искажано по месечен просек на ефективни часови по работник е пониско од просекот во областа на индустријата и рударството. Во овие 12 индустриски гранки се вработени 96,0 илјади работници од кои во втора и трета смена работат 50,1 илјади работници. Доколку само 4% од вкупно систематизираниот работни места во овие индустриски

гранки бидат утврдени како работни места со посебни услови на работа и на истите работното време ќе им биде скратено на 36 часа неделно, би се создале услови за вработување на околу 2.000 работници;

— доследно и целосно спроведување на Законот за приправници по кој основ се цени дека би се вработиле околу 6,0 илјади млади стручни кадри, од кои најмалку 50% во областа на индустријата и рударството;

— намалувањето на прекувремената работа, хонорарната работа и работата по договор може да придонесе во создавањето услови за вработување на околу 1.000 работници. Податоците за работа подолга од полното работно време во периодот јануари-април 1984 година покажуваат дека 4,1% од вкупниот број на вработените во стопанството на Републиката работеле подолго од полното работно време. Чистиот личен доход за тој период исплатен по работник за работа подолга од полното работно време изнесува 1.897 динари месечно, односно вкупно исплатени чисти лични доходи за овој период за сите работници кои работеле подолго од полното работно време изнесува 120,35 милиони динари, што претставува просечен личен доход за околу 2.000 работници. Намалувањето на прекувремената работа за 50% би создале услови за вработување на околу 1.000 работници. Ова особено е потребно за организациите на здружениот труд кои поради пообемни извозни работи континуирано применуваат работа подолга од полното работно време, на кој начин на работниците им го оневозможуваат правото на одмор во текот на денот и седмичен одмор, а кои не вработуваат нови работници;

— поголемо учество на парични средства на граѓани особено на работниците на привремена работа во странство во финансирањето на проширувањето на материјалните можности за нови вработувања. Се оценува дека по овој основ би се создале услови за вработување на околу 1.000 работници.

Податоците од деловните банки укажуваат на зголемин интерес на организациите на здружениот труд и граѓаните за користење на оваа форма на вработување. Во оваа насока, со активирање на веќе склучените договори меѓу одделни деловни банки и организации на здружениот труд, би се остварила оваа процена за вработување;

— основање на договорни организации на здружениот труд и реализирање на иницијативите на некои организации на здружениот труд („Интекс“, „Макотекс“, „Тетекс“, „Македонски ракотворби“ и други), за ангажирање на работници за работа по домови, по системот на работа на СИЦ, би се создале услови за вработување на околу 1.500 работници. Процената би била реално остварлива доколку се преземаат мерки на активности за зголемување на бројот на договорните организации, бидејќи постојниот број (30) со 620 вработени, се концентрирани во осум општини во Републиката и не се соодветни на потребите и можностите. Доколку во 15 општини, а особено во оние во кои проблемот на невработеноста е изразен, бидејќи основана само по една договорна организација со просечно 30 работници, би се создале услови за вработување на 450 работници. Реализацијата на иницијативите на наведените и други организации и можности што ги даваат законските прописи за работата по домови, како и интересот и можностите за пласман на производи изработени на овој начин, би создале услови за вработување на околу 1.000 работници, особено женска работна сила и

— ефектуирањето на инвестициите во тек кои се во завршна фаза на проширување, модернизација и реконструкција на постојните би создале услови за вработување на околу 1.500 работници.

* Производство на кожни обувки и галантерија, преработка на каучук, производство на јазлен производство на руда и обоени метали, преработка на обоени метали, металопредавачката дејност, производство на сообраќајни средства, производство на базни хемиски производи, преработка на хемиски производи, производство на градежни материјали, производство на текстилни предмети и ткаенини, производство на готови текстилни производи.

2. Вработување во нестопанството

Бројот на вработените во нестопанството ќе го достигне нивото просечно од околу 83,0 илјади работници и ќе расте со стапка од 1,5% што ќе претставува остварување на заложбите за побавен пораст на вработените во овие дејности.

Вкупно ќе се вработат 2,7 илјади работници, од кои 1,2 илјади врз основа на пораст на вработеноста и 1,4 илјади врз основа на замена.

Вработувањето во овој сектор првенствено ќе се остварува преку доследна примена на Законот за приправници, врз која основа треба да се вработат 1,2 илјади приправници, од кои 0,2 илјади во образованието, 0,6 илјади во здравството и социјалните дејности и 0,4 илјади во областа на општествено-политичките организации и заедници.

IV. ВРАБОТУВАЊЕ ВО ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР БЕЗ ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Вработеноста во индивидуалниот сектор без земјоделството во 1985 година ќе достигне ниво од 23,2 илјади лица. Врз проширување на активностите во овој сектор ќе се вработат околу 1.000 работници, под претпоставка дека ќе се зголеми бројот на работниците кај работодавачите и тој однос од 0,6 (1984 година) ќе се зголеми на 0,67 и отворање на нови самостојни занаетчиски и угостителски дуќани.

V. РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ ВО ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Забавување на приливот на земјоделското население од селата во градовите преку ангажирање на работоспособното население во земјоделството и со подобрување на условите за живот и работа на село ќе се остварува особено преку здружувањето на генерациите на возраст меѓу 14 и 18 години (35.650 лица кои на 31 март 1981 година имале од 10 до 14 години) со создавање услови за нивно работно ангажирање во индивидуалниот сектор на земјоделството. Овие цели можат да се остварат преку потполно и порационално искористување на земјоделските површини, окрупнување на земјиштето, отворање на сточарски и живинарски фарми и со создавање други услови за побрз развој на земјоделството, а со тоа и за поголемо работно ангажирање особено на младите и женската работна сила.

VI. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

За остварување на планираните задачи утврдени со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на СР Македонија во 1985 година и оваа програма, е потребно:

1. Организациите на здружениот труд од материјалното производство, а особено оние кои користат домашни сировини, а за чие производство постои побарување на домашниот и странскиот пазар, да пристапат кон согледување на можностите за работа во повеќе смени. Притоа, организациите кои работат во едноменски распоред на работното време да ги оценат условите и можностите за воведување на втора смена, а организациите кои работат во две смени за воведување на работа во трета смена.

РОК: првото тримесечје од 1985 година

2. Организациите на здружениот труд кои со воведување на повеќе смени во работењето ќе обезбедат зголемување на вработеноста ќе имаат приоритет при одобрување на кредити особено за набавка на сировини и репроматеријали во 1985 година.

РОК: во текот на целата година

3. Организациите на здружениот труд, ќе изготват програми за скратување на работното време на работниците кои работат на работи, односно

работни задачи под посебни услови на работа. Активностите ќе ја координираат Стопанската комора на Македонија и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

РОК: првото тримесечје од 1985 година

4. Републичкиот комитет за труд ќе ја согледа потребата од евентуална измена на Законот за работните односи во поглед на утврдување на работата во смени како работа во посебни услови, со цел да се овозможи скратување на работното време во пошироки размери.

РОК: првото тримесечје од 1985 година

5. Советите на Сојузот на синдикатите во општините и надлежните органи на инспекцијата на трудот, самоуправниите органи во организациите на здружениот труд и органите на самоуправната работничка контрола ќе преземаат посебни мерки и активности во организациите на здружениот труд кои почесто и помасовно ја применуваат работата подолга од полното работно време (прекувремената работа) да ја сведат во рамките на законски дозволените рамки. Организациите на здружениот труд кои имаат потрајно зголемен обем на работа, веднаш, во соработка со самоуправниите интересни заедници за вработување, да пристапат кон оспособување и вработување на нови работници на одредено или неодредено време.

Органите на инспекцијата посебно да се ангажираат во откривањето на бесправната работа, во смисла на нејзино трансформирање како дејност на личен труд со средства во сопственост на граѓаните.

РОК: во текот на целата година

6. Собранијата на општините, самоуправниите интересни заедници за вработување, деловните банки и организациите на здружениот труд посебно ќе се ангажираат во утврдувањето на можностите и потребите за вработување со здружување на парични средства од граѓаните особено на граѓаните на привремена работа во странство. Активностите ќе ги координира Републичката заедница за вработување.

РОК: во текот на целата година

7. Собранијата на општините ќе го поттикнуваат интересот за основање на договорни организации особено како специјализирани организации за производство на малосериско производство, заради дополнување на асортиманот на производи на големите производители и развој на услужни капацитети, особено на граѓаните кои се вработени од привремена работа во странство и со ангажирање на личните средства.

Организациите на здружениот труд и општините да ја согледаат можноста за поголемо користење на неискористените или отпишаните основни средства, како и напуштените деловни простории и нивно отстапување за вршење на дејностите од малото стопанство.

Организациите на здружениот труд од материјалното производство ќе изготват листа на производи кои можат да се отстапат на договорните организации, занаетчиските дуќани и задруги и работата по домови.

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво и Републичкиот секретаријат за финансии да ја согледаат можноста и начинот за обезбедување девизни средства за увоз на опрема за развој на малото стопанство и занаетчиството.

РОК: во текот на целата година

8. Републичкиот комитет за труд ќе предложи измена и дополнување на Законот за договорните организации во смисла на поедноставување на

постапката за основање и проширување на областите во кои можат да се основаат договорни организации.

РОК: првото тримесечје

9. Организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и општините ќе изготвят конкретни програми за вработување на млади стручни кадри, особено приправници.

Организациите на здружениот труд за реализација на обврските кои произлегуваат од Законот за приправници во случаите кога не можат да примаат приправник, а не се ослободени од обврската за примање на приправници, да имаат обврска за издвојување финансиски средства кои ќе бидат наменети за вработување на приправници и млади стручни работници кои за прв пат се вработуваат. Во оваа смисла ќе се предложи измена и дополнување на Законот за приправници.

РОК: првото тримесечје

10. Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво да преземе активности за измена на Законот за промет на стоки и услуги во прометот на стоки во смисла на проширување на областите во кои може да се ангажира личниот труд и средствата во сопственост на граѓаните, со цел за создавање на зголемени можности за вработување.

РОК: првото полугодие од 1985 година

11. Организациите на здружениот труд и работните заедници да ја преиспитаат организационата поставеност и разместеност на кадрите, со цел за сведување на бројот на вработените во администрацијата во економски оправдани граници и разместување на вишокот во извршување на производните процеси, при што посебно внимание да му се посвети на распоредувањето на стручните кадри кои со своите способности можат позитивно да влијаат врз зголемување на продуктивноста на трудот и остварување на зголемено производство.

РОК: во текот на целата година

12. Организациите на здружениот труд постојано да ги подобруваат условите за работа и да го унапредуваат системот за распределба според трудот и резултатите од трудот и да ги доградуваат индивидуалните мерила и критериумите за распределба, при што ќе обезбедат реално вреднување и стимулирање на производниот труд и креативниот труд и трудот под потешки услови и врз тие основи да го поттикнуваат интересот на работниците за работа во тие организации.

РОК: во текот на целата година

13. Организациите на здружениот труд и работните заедници да создаваат услови за целосно користење на работното време, со приспособување на работното време, на организацијата на работата и зголемување на степенот на одговорноста на вработените, при што да преземат мерки во согласност со самоуправните општи акти и законите за вработените кои не ги извршуваат работите и работните задачи.

РОК: во текот на целата година

14. Организациите на здружениот труд и работните заедници да ја согледаат постојната кадровска структура, образовната застапеност, стекнати знаења за техничко-технолошкиот развој во областа на која работат и во согласност со програмите за развој реално ги утврдуваат потребите од кадри и начинот на нивното образование и оспособување.

РОК: во текот на целата година

15. Работниците во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, работни заедници, во самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и други без исклучок да обезбедат доследно спроведување на законските прописи за пензионирање на работниците кои ги исполнеле условите за стекнување на правото за старосна пензија.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници да преземаат мерки да учествуваат со соодветни средства за докуп на стаж на осигурување на работниците кои со тоа ќе ги исполнат условите за здобивање со право на пензија.

РОК: во текот на целата година

16. Извршните совети на собранијата на општините да ги согледаат постојните состојби во областа на стопанисувањето со личен труд и средства во сопственост на граѓаните и да утврдат мерки и активности за зголемено работно ангажирање во оваа област, а особено преку утврдување на даночни ослободувања и олеснувања, обезбедување на деловен простор, поедноставување на постапката за отворање на занаетчиски дуќани и други.

Притоа особено да ги согледаат можностите за ослободување од плаќање на данок од доход и данок од личен доход, за доходот и личниот доход остварен од невработените во организациите на здружениот труд од малото стопанство и дисперзираните делови на организациите на здружениот труд во стопански недоволно развиените подрачја, граничниот појас и определените ридско-планински подрачја.

РОК: во текот на целата година

17. Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво и Републичкиот комитет за труд да ја согледаат оправданоста од воведување законска обврска за вработување на најмал број работници во областа на личниот труд со средства во сопственост на граѓаните, како и можности за проширување на областите во кои може да се ангажира личниот труд со средства во сопственост на граѓаните.

РОК: првото полугодие

18. За искористување на можностите за работно ангажирање во земјоделството, собранијата на општините да направат согледување за постојната инфраструктура на село и да преземат мерки за решавање на проблемите за подобрување на условите за живот и работа на село.

РОК: првото полугодие од 1985 година

19. Организациите на здружениот труд од областа на земјоделството ќе преземат мерки за натамошно и побрзо самоуправно организирање на земјоделците и конкретно остварување на формите на здружување на земјоделците заради нивно непосредно вклучување во општествено организирано земјоделско производство и поголемо работно ангажирање на селското население во оваа област.

РОК: во текот на целата година

20. Организациите на здружениот труд за производство и преработка на земјоделски производи да обезбедат поголем обем на општествено организирано производство и откуп на земјоделските производи врз основа на производни програми и со воспоставување на доходовни односи со земјоделските производители.

РОК за изготвување на програми: првото тримесечје

21. Деловните банки со својата кредитна политика да обезбедат насочување на поголеми средства за развојот на малото стопанство, личниот труд со средства во сопственост на граѓаните и земјоделското производство, како и повеќе да се ангажираат на прибирање парични средства од граѓаните особено на работниците на привремена работа во странство заради насочување на тие средства во организациите на здружениот труд кои би обезбедиле вработување на нови работници.

РОК: во текот на целата година

22. Стопанската комора на Македонија да се ангажира навремено да склучи самоуправни спогодба со деловните банки со која ќе се обезбедат и насочат средства во висина од 5% од прирастот на депозитите по штедните влогови за развој на малото стопанство.

РОК: во текот на целата година

23. Самоуправните интересни заедници за вработување врз основа на критериумите за евидентирање на невработените согласно со Општествениот договор за основите на заедничката политика во областа на вработувањето и нивното остварување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да обезбедат навремена и точна евиденција за вистинскиот обем и структура на лицата што бараат работа.

РОК: првото полугодие

24. Републичката самоуправни интересна заедница за вработување во соработка со Републичкиот комитет за труд да ги согледа можностите за рационализација на преквалификацијата во насока на оцена на ефектите што би се постигнале со наменско насочување на тие средства во организациите на здружениот труд за нови вработувања.

РОК: првото полугодие

25. Организациите на здружениот труд од областа на градежништвото да преземаат мерки и активности за координирање и организирано настапување за изведување на градежни работи особено во странство, со цел за поцелосно ангажирање на работната сила. Притоа да ги утврдат бројот и структурата на работниците кои и покрај преземените мерки не можат да бидат ангажирани и да преземаат мерки за нивно распоредување на други работи и работни задачи по пат на соодветно и ефикасно стручно оспособување.

Со оглед на состојбите во градежната оператива собранијата на општините да ја преиспитаат потребата и можностите за ослободување од обврската за примање на приправници во одделните организации на здружениот труд.

РОК: во текот на целата година

26. Собранијата на општините и самоуправните интересни заедници да изготват програми за вработување, преквалификација и социјална сигурност на работниците од организациите на здружениот труд за кои не постојат услови за покривање на појавените загуби и за кои ќе се покрене постапка за редовна ликвидација.

РОК: септември 1985 година.

27. Републичкиот секретаријат за финансии и Републичкиот комитет за труд во соработка со општествено-политичките органи и организации ќе подготват посебна програма врз основа на која ќе се согледа и оцени потребата и можностите за распишување на јавен заем за вработување, како и одразу на истиот на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните

РОК: првото полугодие

28. Заради целосно и ефикасно спроведување на оваа програма е потребно во што покус рок организациите на здружениот труд, органите на општествено-политичките заедници, месните заед-

ници, самоуправните интересни заедници, Стопанската комора на Македонија, Здружениот сојуз и друштвите општествени субјекти во согласност со својата општествена улога и задачи да ги утврдат своите програми за вработување и да преземат мерки за нивна реализација.

Собранијата на општините и Собранието на град Скопје во согласност со задачите утврдени во оваа програма и Резолуцијата за општествено-економскиот развој во 1985 година да донесат посебни програми за вработување и да разработат конкретни мерки за нивна реализација.

РОК: првото полугодие.

Број 08—336

31 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

53.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 31 јануари 1985 година, усвојувајќи го Извештајот на Комисијата за следење на спроведувањето на Заклучоците на Собранието на СРМ по предлогот на ставовите, мерките и активностите во врска со Анализата за производствените можности, пазарните услови и финансиските ефекти на проектот „ФЕНИ“ во делот што се однесува на утврдувањето на личната и колективната одговорност на носителите кои придонеле за слабостите и пропустите во изградбата, инвестирањето и работењето на „ФЕНИ“ а имајќи ја предвид јавната расправа во самоуправните организации и заедници и општествено-политичките организации во Републиката, врз основа на член 318 од Уставот на СРМ и член 273 став 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на Социјалистичка Република Македонија констатира дека Претседателството на Собранието на СРМ, со кое претседавал Никола Минчев, во периодот на донесувањето на Одлуката за изградба на објектот „ФЕНИ“, не ја остварило својата обврска, во рамките на правата и должностите утврдени со уставните и деловничките одредби, во однос на обезбедување расправа во соборите на Собранието на СРМ за оваа инвестиција која има значајно влијание и одраз на вкупниот развој на Републиката, за кое Собранието изрекува јавна критика.

2. Собранието на СРМ истакнува дека надлежните одбори на Соборите на Собранието имале одговорен однос во приодот и одлучувањето по крупните инвестиции, но дека како тела недоволно инсистирале за реализирање на сопственото заклучување.

3. Извршниот совет на Собранието на СРМ, како политичко извршен орган на Собранието, не ја остварил својата уставна обврска да предложи одделна расправа во соборите на Собранието по прашањето за „ФЕНИ“ околу кое постоеле изразени резерви при утврдувањето на политиката за развој на Републиката. За ваквото однесување на Извршниот совет, Собранието изрекува јавна критика.

4. Тогашниот претседател на Собранието на СРМ Никола Минчев е лично одговорен затоа што со своето однесување оневозможил расправа во Собранието на СРМ за изградбата на „ФЕНИ“.

Со оглед на значењето на функцијата што ја вршел и неговата општествено-политичка одговорност, Собранието ја изрекува општествената мерка јавна осуда. Јавната осуда повлекува ограни-

чување на било каква изборна функција во орган или тело од доменот на Собранието на СРМ.

5. Тогашниот претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ Ксенте Богоев е лично одговорен за однесувањето во процесот на донесувањето на Одлуката за „ФЕНИ“, поради што Собранието на СРМ оценува дека треба да се поведе постапка за разрешување од функцијата член на Советот на Републиката.

6. Со оглед дека тогашниот потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ Драган Захариевски е на изборна функција во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, утврдувањето на оцената за неговото однесување е во надлежност на ЦК СКМ.

7. Надлежните органи да поведат постапка за утврдување на околностите под кои настанала документацијата во Собранието на СРМ и во Извршниот совет и да преземат соодветни мерки за одговорност до крајот на месец април 1985 година.

8. Во наредниот период е неопходно да се интензивираат активностите на сите со закон овластени и задолжени субјекти за утврдување на сите видови одговорност на носителите кои придонеле за слабостите и пропустите, особено за не-одговорното однесување во изградбата, инвестирањето и работењето на „ФЕНИ“. Во таа смисла Комисијата да продолжи да ги следи нивните активности и повремено да го информира Собранието на СРМ за текот на истите.

9. Се задолжуваат Службата за општествено книговодство на СРМ, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, Одделението на сојузната девизна инспекција во Скопје, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, да му поднесат извештај на Собранието на СРМ за преземените мерки во врска со утврдувањето на кривичната, материјалната и друга одговорност на субјектите

што учествувале во подготовките и донесувањето на Одлуката за изградба на „ФЕНИ“.

10. Комисијата да продолжи да ја утврдува колективната и лична одговорност на одделни органи и функционери што ги избира Собранието на СРМ, над кои Собранието врши општествен надзор и политичка контрола, за периодот по донесувањето на Одлуката за изградба на „ФЕНИ“ и за текот на градењето и работењето на објектот „ФЕНИ“.

11. Овие заклучоци да се достават до: Рудници и индустрија за никел, челик и антимон „ФЕНИ“ — Кавадарци, Собранието на општина Кавадарци, Претседателството на ЦК на СКМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Стопанската комора на Македонија, Службата за општествено книговодство на СРМ, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — Скопје и Одделението на Сојузната девизна инспекција во Скопје.

12. Заклучоците да се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-344

31 јануари 1985 година на Собранието на СРМ,
Скопје Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

52.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, (во натамошниот текст: учесници на Договорот) склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ЕДИНСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ НАЗИВ ЗА ЗАВРШЕНИТЕ СТУДИИ НА МЕДИЦИНСКИОТ И СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

Член 1

Учесниците на Договорот се согласни студентот за завршените студии на медицинскиот факултет да се здобива со стручен назив „доктор на медицина“, а на стоматолошкиот факултет со стручен назив „доктор на стоматологија“.

Стручниот назив од став 1 на овој член се става по името на лицето кое се здобило со него.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни стручниот назив од член 1 на овој договор да му се признава и на лице кое завршило студии на медицинскиот, односно стоматолошкиот факултет, по

влегувањето во сила на Законот за стручните називи и академските степени („Службен лист на ФНРЈ“, број 13/63).

Член 3

Учесниците на Договорот се обврзуваат со свои прописи да го обезбедат спроведувањето на овој договор во рок од една година од денот на неговото склучување.

Член 4

Кон овој договор можат да пристапат и другите социјалистички републики.

Член 5

Овој договор ќе се објави во службените гласила на учесниците на Договорот.

17 декември 1984 година

Белград

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

д-р Хасан Дервишбеговиќ, с. р.

За Собранието на СР Македонија,
м-р Томислав Новаковски, с. р.

За Собранието на СР Србија,

д-р Миленко Мојсиловиќ, с. р.

За Собранието на СР Хрватска,
Младен Острички, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,
Владета Цвијовиќ, с. р.

За Собранието на САП Војводина,
Владислав Радаковиќ, с. р.

За Собранието на САП Косово,
д-р Љубишко Ѓорѓевиќ, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

53.

Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје, на седницата одржана на 12. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А *

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст: патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. За товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 2.256 динари за секој тон носивост;
— со носивост над 3 до 8 тони — 6.750 динари + 3.038 динари за секој тон носивост над 3 тони;
— со носивост над 8 до 10 тони — 21.938 динари + 3.274 за секој тон носивост над 8 тони;
— со носивост над 10 тони — 28.477 динари + 3.798 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон до полн тон — во износ определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг. + 259 динари.

2. За автобуси, комбисуси и комбинирани возила (комби) за превоз на патници — 259 динари за секое патничко седиште.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината — 633 динари за секое возило.

Работни возила, во смисла на оваа точка се: противпожарни возила, кинематографски возила, возила за телевизиско снимање, амбулантни возила за радиофлуорографско снимање, возила за дезинфекција, возила за чистење на јавни површини, авто дигалки, возила — механичарски работилници, возила — автомобилски скалила, возила — чистачи на снег и други возила во оваа смисла.

4. За приклучни возила:

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони — 1.181 динари за секој тон носивост,
— носивост над 3 до 8 тони — 3.544 динари + 1.666 динари за секој тон носивост над 3 тони,
— носивост над 8 тони до 10 тони — 11.875 динари + 1.941 динари за секој тон носивост над 8 тони,
— носивост над 10 тони — 16.768 динари + 2.468 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони патарина се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

* Одлуката за давање согласност на оваа одлука, донесена од Собранието на СР Македонија на 31. I. 1985 година, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 3/35.

б) За патнички автобуски приколки — 379 динари за секое патничко седиште.

в) За работни приколки — 379 динари за секоја приколка, без оглед на тежината.

5. За влечни возила:

а) За трактори динари
— до 18 kW (25 kS) 464
— над 18—29 kW (25—40 kS) 693
— над 29—46 kW (40—63 kS) 929
— над 46 kW (над 63 kS) 1.148

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост, како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони — по 3.248 динари.

Ако се регистрира само теглач, не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица — 633 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

динари
— до 900 cm³ 532
— над 900 до 1350 cm³ 794
— над 1350 до 1800 cm³ 1.165
— над 1800 до 2500 cm³ 1.688
— над 2500 до 3150 cm³ 2.531
— над 3150 cm³ 3.645

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 2.110 динари, а такси возилата — 4.725 динари.

9. За мотоцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до 125 cm³ 169
— над 125 до 250 cm³ 244
— над 250 до 500 cm³ 304
— над 500 до 1000 cm³ 371
— над 1000 cm³ 439

2) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување на барањето за регистрација односно за продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднокретен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжување на регистрацијата.

По исклучок, автотранспортните организации на здружен труд можат надоместокот да го плаќаат во рати секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

3) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторно возило или приклучно возило возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето кај општинскиот орган на управата надлежен за финансии да бара враќање на платената патарина за сите преостанати цели месеци.

5) За отуѓено возило или приклучно возило за кое е платена патарина по точка 1) на оваа одлука новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместоците за користење на јавните патишта што се плаќаат на моторните и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 23/84).

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2/88

12 декември 1984 година

Скопје

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА

22.	Закон за обезбедување средства за намиравање на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „Фени“ — Кавадарци — — — — —	57	41.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на колегијален работоводен орган на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки — Скопје — — — — —	65
23.	Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — — — —	59	42.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје — — — — —	66
24.	Закон за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — —	60	43.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во органот на управувањето на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје и во неговите ООЗТ „Исхрана“ и „Смесување“ — — — — —	66
25.	Закон за изменување на Законот за работните односи — — — — —	61	44.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки — Скопје — — — — —	66
26.	Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи — — — — —	61	45.	Одлука за именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ — — — — —	67
27.	Закон за изменување и дополнување на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија — — — — —	62	46.	Одлука за именување на членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ — — — — —	67
28.	Одлука за избор на членови на Советот на Републиката — — — — —	62	47.	Одлука за изменување на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година — — — — —	67
29.	Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина — — — — —	62	48.	Одлука за определување исклучителна старосна, односно семејна пензија — — — — —	68
30.	Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	62	49.	Решение за распишување на дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од Собранието на општината Ресен — — — — —	68
31.	Одлука за разрешување и именување заменици на јавните обвинители во Окружното јавно обвинителство во Скопје, Битола и Штип — — — — —	63	50.	Програма за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година — — — — —	68
32.	Одлука за разрешување и именување заменици на јавниот обвинител во Јавното обвинителство на Македонија — — — — —	63	51.	Програма на мерки и активности за регулирање на финансиските обврски создадени со реализацијата на проектот „Фени“ — Кавадарци — — — — —	70
33.	Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за деловнички прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	63	52.	Програма за остварување на политиката на вработувањето во СР Македонија во 1985 година — — — — —	73
34.	Одлука за разрешување и избор на член на Комисијата за прашања на изборите и именувањата — — — — —	64	53.	Заклучоци — — — — —	77
35.	Одлука за разрешување и избор на член на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	64	Општествени договори и самоуправни спогодби		
36.	Одлука за разрешување и избор на член на Комисијата за претставки и предлози на Собранието на СР Македонија — — — — —	64	52.	Договор за единствено уредување на стручниот назив за завршените студии на медицинскиот и стоматолошкиот факултет — — — — —	78
37.	Одлука за потврдување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1985 година — — — — —	64	Општи акти на самоуправните интересни заедници		
38.	Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патништа што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	64	СКОПЈЕ		
39.	Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Музеј на Македонија — Археолошки, Етнологски и Историски — Скопје — — — — —	65	53.	Одлука за определување висината на надоместоците за употреба на јавните патништа што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	79
40.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан, односно директор на високообразовни организации — — — — —	65			